


ЛАФ - МУАБЕТ



"КОДОТ НА ДА ВИНЧИ" ЗАБРАНЕТ ВО ШРИ ЛАНКА

Претседателот на Шри Ланка, Махинда Раџапаксе, решил да стави официјална забрана за емитување на блокбастерот "Кодот на Да Винчи" во неговата земја, откако католичката верска заедница поднела барање за стопирање на емитување на филмот, поради неговата контроверзна содржина и невкусното интерпретирање на историските и на религиозните факти.



МАЈКЛ ЏЕКСОН ВО ПОСЕТА НА ЈАПОНСКО СИРОПИТАЛИШТЕ

Неодамна, контроверзниот Мајкл Џексон посети едно сиропиталиште во Токио, како дел од неговата хуманитарна тура низ светот. Исто така, ѕвездата на "Трилер" ја доби почесната награда "Legend award" за своите придонеси во поп музиката. Јапонија е негова прва станица на азиското копно. Следни десетинации ќе бидат Сингапур, Шангај, Кина и Хонг Конг.

ЏОРџ МАЈКЛ САКА ДА ГО РЕФОРМИРА "WHAM"

Веќе извесно време Џорџ Мајкл е во преговори со своите стари колеги од неговата поранешна група "Wham" и најверојатно групата повторно ќе се обедини. Според гласините, Џорџ Мајкл веќе контактираше со својот поранешен колега од бендот, Андреј Ридгли, со кој се раздели во далечната 1986 година. Тој му предложил групата да се обедини за настапот во септември на концертот на стадионот "Вембли".



НОВА ПОЛИТИЧКА УЛОГА ЗА ЏОРџ КЛУНИ

Според најновите гласини, Џорџ Клуни ќе треба да го глуми англискиот канцелар Гордон Браун, кој најверојатно по повлекувањето на Тони Блер ќе го заземе неговото место. Политичарот лично го избрал Џорџ Клуни за да го глуми. Што се однесува до понежната половина, сопругата на канцеларот, изборот паднал на Анџелина Џоли.



ГЛАМУРОТ НА МОНАКО

Приматот за најгламурозен спортски настан со години го носи Монако и неговата блескава престолнина Монте Карло. Така беше и годинава. Од актери, музичари до членови на кралски семејства, Монако блескаше на последното Гранд при во Формула 1, на кое победи шпанскиот ас Фернандо Алонсо.



ПОЧИНА АКТЕРОТ ПОЛ ГЛЕСОН

Ѕвездата на "Trading Places" и на "The breakfast club", Пол Глесон, почина по долгата борба со канцерот на белите дробови. Веста за смртта на актерот ја објави неговата сопруга Сузан Глесон. Пред да стане актер, Пол Глесон играше безбол во Првата американска лига во раните педесетти години. Актерот имаше 67 години.



Подготвила:
РУЖИЦА ГОЧЕВСКА